

20151193542

## ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 12-а став (5) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14 и 25/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 7.7.2015 година, донесе

### ОДЛУКА ЗА НАЧИНОТ НА ДОСТАВУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ, ЧУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИТЕ, КАКО И ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ИСТИТЕ

#### Член 1

Со оваа одлука се пропишува начинот за доставување, користење, чување на податоците, како и висината на надоместокот за користење на истите.

#### Член 2

За користење на податоците заинтересираните правни и физички лица поднесуваат барање до Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство (во натамошен текст: „Министерството“).

#### Член 3

- (1) Податоците до подносителот на барањето се доставуваат во електронска форма.
- (2) Висината на надоместокот за користење на податоците од став (1) на овој член е дадена во табелата:

Ред. бр.	Вид на податоци	Единица мерка	Висина на надоместок
1.	Ортофото карта во реална и инфра-црвен спектар на бои (геореференцирана)	една карта 1:25.000	7.712 ден.
2.	дигитален модел на теренот со 5м GRID	една карта 1:25.000	23.072 ден.

- (3) Средствата остварени по основ на надоместок од став (2) на овој член, се приход на Буџетот на Република Македонија.

#### Член 4

- (1) Доставувањето на податоците го врши Секторот за информатичка технологија при Министерството.

(2) Податоците корисниците не смеат да ги умножуваат, менуваат, обработуваат, јавно да ги објавуваат и да ги даваат на употреба на други лица, односно да ги користат во комерцијални цели без посебно писмено одобрение од Министерството.

#### Член 5

- (1) Податоците се чуваат на примарните сервери во Секторот за информатичка технологија при Министерството.

(2) Физички пристап до просторијата во која се чуваат податоците имаат само лицата вработени во Секторот за информатичка технологија при Министерството.

(3) Доколку е потребен пристап на друго лице до просторијата каде се чуваат податоците, тоа лице треба да биде придружувано и надгледувано од лицата од став (2) од овој член.

#### Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.42-6459/1  
7 јули 2015 година  
Скопје

Заменик на претседателот  
на Владата на Република  
Македонија,  
м-р **Владимир Пешевски**, с.р.